

2, 3 4 /ö .15/01/ 16 17  
14.12.2009 - , 11-

**О Д Л У К А**  
**за доделување на Годишна Награда**  
**на Општина Центар - Феникс за 2009 година**

1. , , , , , : , -

**I КАТЕГОРИЈА ПОЕДИНЦИ И ГРУПА ТВОРЦИ**

1. **Делчо Михајлов,** ,
2. **Искра Чоловик,**
3. **Коља Асенов,** .

**II КАТЕГОРИЈА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ**

1. **Ангела Митева,** ,
2. **Милан Јанковски,** ,
3. **Петар Јанковски,**
4. **Стојановска Виолета,** .

**III КАТЕГОРИЈА ПРАВНИ ЛИЦА**

1. **Македонско Монтесори здружение,** .
2. 1 , 20.000,00 .
3. 1 .
4. , ð .  
- ö.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

**добитниците на  
Годишната награда на Општина Центар “ФЕНИКС”  
за 2009 година**

		16	2		
				,	ö,
				- ö	ö,
				- ö	ö
:					
<b>1.</b>	<b>Делчо Михајлов</b>				
				45	,
		6			.
					12 000
		, 4		250	
				20	
			20		
			(		),
		40			
			100		
					,
					,
2010					.
<b>2.</b>	<b>Искра Чоловиќ</b>				
		-			
		-			ö
		ö,ö			,
		ö			
			ö		ö,
				ö	ö,
<b>3.</b>	<b>Коља Асенов</b>				
		-		-	,

4. **Ангела Митева**  
õ11 ö

ö, 2008

õ

ö.

õ

ö,

õ

ö,

5. **Милан Јанковски**  
õ11 ö

2008

34-

2007

6. **Петар Јанковски**  
õ11 ö

2007 2008 2005

7. **Виолета Стојановска**

ö , ö , ö 1-  
ö , ö . .-

8. **Македонско Монтеcори здружение**

- ö , ö.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**

-  
, . .